

| Прилог бр.3 | | Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии | | | |
|-------------|--|---|---|----------------------|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Основи на менаџмент 2 | | | |
| 2. | Код | 246 | | | |
| 3. | Студиска програма | ИИМ | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Машински факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | | | |
| 6. | Академска година / семестар | зимски | 7. | Број на ЕКТС кредити | 4 |
| 8. | Наставник | проф. д-р Ванчо Донеv | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Основи на менаџмент 1 - потпис | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Продлабочување на знаењата од менаџментот и подетално навлегување во одедени поважни области. | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: Формални и неформални организациски групи. Тимско работење. Социјална одговорност на бизнисот. Деловна етика. Деловни состаноци. Организациски конфликти. Деловни преговори. Организациски промени. Организациска околина. Организациска култура. Претприемаштво. Менаџмент на заштитата на животната околина и работната средина. Менаџмент на стратемскиот растеж. Менаџмент на производствените и/или услужните организации Формални и неформални организациски групи. Тимско работење. Социјална одговорност на бизнисот. Деловна етика. Деловни состаноци. Организациски конфликти. Деловни преговори. Организациски промени. Организациска околина. Организациска култура. Претприемаштво. Менаџмент на заштитата на животната околина и работната средина. Менаџмент на стратемскиот растеж. Менаџмент на производствените и/или услужните организации. | | | | |
| 12. | Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење. | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6 ECTS x 30 часови = 180 часови | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 30 + 30 + 50 + 40 = 180 часови | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 30 часови | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 30 часови | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 50 часови | |
| | | 16.3. | Домашно учење | 40 часови | |
| 17. | Начин на оценување | | | | |
| | 17.1. | Тестови | | 80 бодови | |
| | 17.2. | Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) | | 10 бодови | |
| | 17.3. | Активност и учество | | 10 бодови | |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | под 51 бод | | 5 (пет) (F) | |
| | | од 51 до 60 бода | | 6 (шест) (E) | |
| | | од 61 до 70 бода | | 7 (седум) (D) | |
| | | од 71 до 80 бода | | 8 (осум) (C) | |
| | | од 81 до 90 бода | | 9 (девет) (B) | |
| | | од 91 до 100 бода | | 10 (десет) (A) | |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирана активност 16.2 | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | анкети и други форми на континуирана евалуација |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 22. | Литература | | | | |
| 22.1. | Задолжителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | 1. | Т. Кралев, Наташа Кралева | Основи на менаџментот, втор дел | ЦИМ | 2007 |
| | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| 22.2. | Дополнителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |